

Фонд за иновации и технолошки развој  
СКОПЈЕ

Примено: 03.10.2019			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
05	808/10		/

**Фонд за иновации и технолошки развој**

**Сметка на основен буџет-603**

**Финансиски извештаи за годината која  
завршува на 31 декември 2018**

**и**

**Извештај на независниот ревизор**

септември 2019, Скопје

## СОДРЖИНА

	Страна
<b>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</b>	1 - 2
<b>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ</b>	
Биланс на приходи и расходи	3
Биланс на состојба	4
Извештај за промени во изворите на деловните средства	5
Белешки кон финансиските извештаи	6 - 15
<b>ДОДАТОК</b>	
Годишна сметка	

До:

Управниот одбор и  
Директорот на „Фондот за иновации и технолошки развој“

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на „Фондот за иновации и технолошки развој“ (во понатамошниот текст Фондот), кои се однесуваат на Сметката на основниот буџет (сметка 603) кои што го вклучуваат Билансот на состојба на ден 31 декември 2018 година, Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промените во изворите на деловните средства за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### **Одговорност на раководството за финансиските извештаи**

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на буџетот и буџетските корисници и Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

### **Одговорност на ревизорот**

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија објавени и прифатени во РС Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До:

Управниот одбор и  
Директорот на „Фондот за иновации и технолошки развој“

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

### *Мислење на ревизорот*

Според наше мислење, финансиските извештаи во сите значајни аспекти даваат вистинита и објективна слика за финансиската состојба на 31 декември 2018 година и приходите и расходите за годината која завршува на тој ден во согласност со Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници и Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници.

### *Извештај за други правни и регулативни барања*

Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка и годишниот извештај согласно барањата на член 22 од Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници. Согласно член 32(д) од Законот за ревизија наша одговорност е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи за истата деловна година.


Според наше мислење, годишниот извештај и годишната сметка за годината која завршува на 31 декември 2018 година се конзистентни во сите материјални аспекти со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи за истиот период.

### *Останати прашања*

Финансиските извештаи на „Фондот за иновации и технолошки развој“ Скопје за годината која завршува на 31 декември 2017 година беа ревидирани од страна на друг ревизор кој во својот ревизорски извештај издаден со датум на 27 април 2018 изразил неквалификувано мислење.

Скопје, 30 септември 2019 година

Овластен ревизор  
Звонко Кочовски



Управител  
Драган Димитров



**„ ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ “- Скопје**  
**БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ**  
**за годината која завршува на 31 декември 2018 и 31 декември 2017**  
**во илјади денари**

	Белешки	2018	2017
<b>ТЕКОВНИ ПРИХОДИ</b>			
Трансфери и донации	3	216.294	13.045
<b>ВКУПНО ПРИХОДИ</b>		<b>216.294</b>	<b>13.045</b>
<b>ТЕКОВНИ РАСХОДИ</b>			
Плата и надомест на плата	4	4.753	5.154
Субвенции и трансфери	5	172.224	72
Оперативни расходи	6	38.462	7.385
Капитални расходи	7	855	433
<b>ВКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>216.294</b>	<b>13.045</b>
<b>ВИШОК НА ПРИХОДИ НАД РАСХОДИ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Овие финансиски извештаи се одобрени на 27 февруари 2019 од Раководството на Фонд за иновации и технолошки развој и потпишани во негово име од:

Директор  
 Јован Деспотовски



## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

за годината која завршува на 31 декември 2018 и 31 декември 2017  
во илјади денари

	Белешки	31 декември 2018	31 декември 2017
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Нематеријални средства	8	24	32
Недвижности, постројки и опрема	9	33.675	33.344
		<b>33.699</b>	<b>33.376</b>
<b>Тековни средства</b>			
Други побарувања	10	-	3
Активни временски разграничувања	11	585.429	932
		<b>585.429</b>	<b>935</b>
<b>ВКУПНИ СРЕДСТВА</b>		<b>619.128</b>	<b>34.311</b>
<b>ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД</b>			
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи	12	585.108	472
Други краткорочни обврски и ПВР	13	-	3
Обврски спрема вработените	14	321	460
		<b>585.429</b>	<b>935</b>
Државен јавен капитал	15	33.699	33.376
		<b>33.699</b>	<b>33.376</b>
<b>ВКУПНО ДЕЛОВЕН ФОНД И ОБВРСКИ</b>		<b>619.128</b>	<b>34.311</b>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

„ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ“- Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ИЗВОРИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА  
за годината која завршува на 31 декември 2018 и 31 декември 2017  
во илјади денари

	Деловен фонд	Ревалоризаци- они резерви	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2017	33.298	-	33.298
Набавки	824	-	824
Амортизација	(746)	-	(746)
Состојба на 31 декември 2017	33.376	-	33.376
Набавки	1.182	-	1.182
Амортизација	(859)	-	(859)
Состојба на 31 декември 2018	33.699	-	33.699

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**За годината која завршува на 31 декември 2018**

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Фонд за иновации и технолошки развој (во понатамошниот текст: Фондот) е основан согласно Законот за иновациска дејност (Службен весник на Република Македонија бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015 2016, 53/2016 и 190/2016). Фондот има својство на правно лице, основано на 04.12.2013 од Владата на Република Македонија, со матичен број 6920098 и приоритетна дејност Општи дејности на јавната управа.

Седиштето на Фондот е во Скопје, на Булевар Гоце Делчев бр. ББ Скопје, Центар. Фондот има регистрирано една подружница со назив Фонд за иновации и технолошки развој Подружница Контакт канцеларија Скопје со седиште на ул. Димитрие Чуповски 8, Центар, Скопје.

Називот на Фондот во меѓународниот правен промет е “Fund for innovations and technology development”.

Мисијата на Фондот е поттикнување и поддршка на иновациската дејност во микро, малите и средните претпријатија, за остварување забрзан технолошки развој, базиран на трансфер на знаење, на истражување за развој и на иновации што придонесуваат за создавање нови работни места и за економски раст и развој, истовремено подобрувајќи ја бизнис- околината за развој на конкурентските способности на компаниите.

Приоритетни цели се:

- Подобрен пристап до финансиска поддршка за иновации и за технолошки развој;
- Промовирање и поттикнување на иновациската дејност во Македонија.

Фондот врши работи поврзани со финансирање на подготовка, реализација и развој на програми, проекти и други активности од областа на спроведувањето на иновациската политика, а особено:

- Професионални и други работи во врска со прибавување на средствата во Фондот, управување со тие средства и нивно користење,
- Посредување во врска со финансирањето на иновациската дејност од средства на меѓународни организации, финансиски институции и тела, како и домашни и странски правни и физички лица, особено во областите на науката и технологијата согласно со приоритетите утврдени во стратегијата за иновации,
- Водење база на податоци за корисниците на средствата доделени од Фондот,
- Поттикнување и создавање соработка со меѓународни и домашни финансиски институции и други правни и физички лица, поради финансирање на иновациската дејност, во согласност со иновациската политика и други стратешки планови и програми, како и со ратификувани меѓународни договори за намени утврдени со овој закон;
- Основа Фонд за еквити и мезанин инвестиции,
- Избира друштво за управување со приватни фондови преку јавен повик, кој ќе управува со средствата на Фондот наменети за реализација за инструментите за еквити и мезанин инвестиции, и
- Врши следење и евалуација на проектите за кои има доделено средства, со цел за развој на претприемачкото општество во Република Македонија.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**За годината која завршува на 31 декември 2018**

**Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

---

**1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (Продолжува)**

Согласно член 26 од Законот за иновациона дејност (Службен весник на Република Македонија бр.79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015 2016, 53/2016 и 190/2016), приходите на Фондот се остваруваат од:

- Средства од Буџетот на РМ
- Средства од програмата за рурален развој во износ од 1% од вкупните средства на програмата
- Други средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој над износот утврден во алинејата 2, во висина на средства утврдени во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, за иновации, истражување и развој, трансфер на технологии, технолошка екстензија, деловно-технолошки акцелератори од областа на земјоделството, шумарството, водостопанство и рурален развој,
- Донации, прилози, подароци и помош
- Приходи од комерцијализација на иновациите(ројалити)
- Средства стекнати по основ на продажба на удели кои фондот за еквити и мезанин инвестиции и/или приватниот фонд ги поседува во трговски друштва и други компании, а стекнати со вложување во развој на иновации, преку инструментот еквити и мезанин инвестивии
- Приходи оствари по основ на меѓународна билатерална и мултилатерална соработка на програми, проекти и други активности во областа на иновационата дејност
- Приходи од управување со слободните парични средства на Фондот
- Други извори во согласност со законот

Согласно член 29 од Законот за иновациона дејност, Органи на Фондот се Управниот одбор, Комитетот за одобрување на инвестиции и директорот. Согласно член 29 од Законот за иновациона дејност, Органи на Фондот се Управниот одбор, Комитетот за одобрување на инвестиции и директорот.

Членовите на Управниот одбор и Комитетот за одобрување на инвестиции ги именува и разрешува Владата.

Управниот одбор согласно Законот за иновациона дејност треба да има претседател и шест члена. Управниот одбор како орган на Фондот, на 31.12.2018 се состоеше од 6 члена (2017: 5 членови). Претседател на Управниот одбор на 31.12.2018 е Моника Јованова.

Комитетот за одобрување на инвестиции на 31.12.2018 го сочинуваат 5 членови (2017: 5 членови), кои се избрани и именувани од Владата на Република Македонија. Комитетот ги разгледува и ги одобрува предлог-проектите доставени до него за сите инструменти за поддршка на Фондот. Членовите на Комитетот се избираат од редот на експерти со најмалку десетгодишно меѓународно искуство во областа на инвестициите во иновационата дејност.

На 31.12.2018 в.д. Директор на Фондот е г-дин Јован Деспотовски.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

---

**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

**2.2. Признавање на приходи и расходи**

Признавањето на приходите и расходите се врши со примена на методот на готовинска основа.

Според методот на готовинска основа приходите се признаваат во пресметковниот период во кој што настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период.

Според методот на готовинска основа, расходите се признаваат во пресметковниот период во кој што настанале доколку се платени во пресметковниот период. Расходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Во расходи спаѓаат и кредитите и позајмиците во периодот кога се враќаат. Во расходите не се вклучени поддарените или на друг начин претстапени материјални и нематеријални средства, отпишани или оштетени средства, кусоците на средствата кои паѓаат на товар на средствата на буџетот и буџетскиот корисник, отпишаните побарувања и другите вонредни расходи за кои не се искажани средствата во паричен износ, туку истите се искажуваат на товар или во полза на изворите на капиталните средства.

**2.3. Капитални расходи**

Капиталните расходи се признаваат кога набавените средства ја зголемуваат очекуваната идна економска корист од нематеријалните средства. Капиталните расходи се евидентираат кога се набавуваат фиксни средства или истите се доработуваат со што се додава вредност на веќе постоечките фиксни средства. Истите се евидентираат како средство во билансот и истовремено се евидентираат во деловниот фонд на Фондот.

**2.4. Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики**

Пресметката на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, се искажуваат по средниот курс важечки на денот на билансот на состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

**2.5. Класификација на средствата и обврските**

Средствата и обврските кои се очекува да бидат ефектуирани или подмирени за 12 месеци по датумот на билансот на состојба, се класифицираат како тековни. Средствата и обврските кои се очекува да бидат ефектуирани или подмирени во период подолг од 12 месеци по датумот на билансот на состојба се класифицираат како нетековни.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

**2.6. Недвижности, постројки и опрема**

Едно средство се признава како опрема кога е сигурно дека субјектот го поседува истото и дека од него ќе остваруваат идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:

- Фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и работи)
- Царините и даноците при неговата набавка
- Трошоци за подготвување на местото
- Иницијални трошоци во врска со испорака и ракување
- Трошоци за монтажа
- Надомести на експерти поврзани со средството

Опремата тековно се вреднува според набавна, историска вредност, намалена за акумулирана амортизација. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се искажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или оттуѓување на средствата, нивната неамортизирана вредност се искажува во рамките на останати расходи. Вредноста на долгорочните материјални средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 100 евра во денарска противвредност се евидентира како ситен инвентар и се класифицира како расход кој што се отпишува еднократно независно од корисниот век на употреба.

Издатоците направени за време на употреба на материјални средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи на Фондот.

Пропишаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделни недвижности и опрема се:

Нематеријални средства	20%
Недвижности	2,5 - 10 %
Опрема	10 - 20 %
Транспортни средства	15 %

Материјалните средства се ревалоризираат периодично со примена на официјални коефициенти за ревалоризација пресметани врз база на податоците за пораст на цените на индустриските производи. Ефектот на ревалоризацијата на материјалните средства како и ефектот на ревалоризацијата на амортизацијата се книжи во корист на ревалоризациони резерви.

**2.7. Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти се состојат од парични средства: во благајна, на трезорски сметки и вредносни картички. Паричните средства во благајната и на трезорските сметките во домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а во странска валута по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

---

**2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)**

**2.8. Побарувања**

Побарувањата се состојат од вработените, активни временски разграничувања и останати побарувања.

**2.9. Обврски**

Фондот ќе признае обврска во Билансот на состојба кога ќе прими средства или друга материјална корист врз основа на склучен договор. При почетното признавање, обврските се мерат по нивната објективна вредност, зголемена за трансакциските трошоци директно поврзани за нивното издавање. Објективната вредност е еднаква на средствата примени во замена за превземените обврски. Обврските кон добавувачи, се признаваат врз основа на реализација на склучените договори. Мерењето на обврските се врши според нивната номинална/договорна вредност утврдена во договорот.

Сите краткорочни обврски, кои нема да бидат презентирани во некоја друга позиција во рамките на активата на Билансот на состојба се искажуваат во позицијата останати краткорочни обврски. Оваа позиција ги вклучува обврските кон вработените, обврски за примени аванси, обврски кон државата за даноци и придонеси, обврски за однапред наплатени приходи и останати обврски.

**2.10. Фондови и резерви**

Фондовите претставуваат трајни извори на средства за работење на Фондот, кој ги опфаќа иницијалните, како и дополнително вложените и стекнати средства. Деловниот фонд на средствата ги опфаќаат изворите на капиталните средства и другите средства како и резервите на материјали, резервните делови, ситниот инвентар и хартиите од вредност.

**2.11. Ревалоризација**

Ревалоризацијата се врши на долгорочните средства поради нивно повторно вреднување со примена на стапката на порастот на цените напроизводителите на индустриски производи, објавена од Државниот завод за статистика.

Основицата за ревалоризација е набавната вредност на средствата и нивната сметководствено искажана акумулирана амортизација. Резултатот се искажува во рамки на ревалоризационите резерви.

**2.12. Настани по датумот на известување**

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на ден на билансирање (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани после датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**3. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Трансфер од Буџет на РС Македонија	216.294	13.045
<b>Вкупно</b>	<b><u>216.294</u></b>	<b><u>13.045</u></b>

**4. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Нето плати	3.470	3.467
Придонеси и даноци од плата	1.283	1.687
<b>Вкупно</b>	<b><u>4.753</u></b>	<b><u>5.154</u></b>

**5. СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Исплатени грантови	172.224	72
<b>Вкупно</b>	<b><u>172.224</u></b>	<b><u>72</u></b>

**6. ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Потрошени канцелариски материјали	581	299
Потрошена енергија, греење, комунални услуги и телефон	1.080	593
Издатоци за реклама и репрезентација	1.998	899
Наемнини	3.498	131
Договор на дело	21.120	2.379
Консултантски услуги	172	308
Правни услуги	1.227	-
Образовни услуги	2.688	-
Трошоци за службени патувања	5.049	935
Инвестиционо одржување на средствата	938	1.687
Останати трошоци	110	154
<b>Вкупно</b>	<b><u>38.461</u></b>	<b><u>7.385</u></b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**7. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Опрема и мебел	855	433
<b>Вкупно</b>	<b><u>855</u></b>	<b><u>433</u></b>

**8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

	<u>Градежни објекти</u>	<u>Опрема и мебел</u>	<u>Вкупно</u>
<b>Набавна вредност на</b>			
1 јануари 2017	32.600	1.925	34.525
Набавки	-	756	756
Состојба на 31 декември 2017	<u>32.600</u>	<u>2.681</u>	<u>35.281</u>
Набавки	-	1.182	1.182
Состојба на 31 декември 2018	<u>32.600</u>	<u>3.863</u>	<u>36.463</u>
<b>Акумулирана амортизација</b>			
на 1 јануари 2017	632	564	1.196
Амортизација за 2017	326	415	741
Состојба на 31 декември 2017	<u>958</u>	<u>979</u>	<u>1.937</u>
Амортизација за 2018	326	525	851
Состојба на 31 декември 2018	<u>1.284</u>	<u>1.504</u>	<u>2.788</u>
<b>Нето сегашна вредност на:</b>			
- 31 декември 2018	<u>31.316</u>	<u>2.359</u>	<u>33.676</u>
- 31 декември 2017	<u>31.642</u>	<u>1.702</u>	<u>33.344</u>

Согласно одлуките за трајно користење на недвижна ствар сопственост на РС Македонија, без надомест, објавени во Службен весник, Фондот заклучно со 31.12.2018 има евидентирано две недвижности лоцирани на:

- Бул.Гоце Делчев бр.8 запишана во ИЛ 9157, КО Центар 1
- Ул.Димитрие Чуповски бр.8 со ИЛ 44989, КО Центар 1

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

**9. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

	<u>Лиценца</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност на		
1 јануари 2017	-	-
Набавки	37	37
Состојба на		
31 декември 2017	<u>37</u>	<u>37</u>
Набавки	-	-
Состојба на		
31 декември 2018	<u>37</u>	<u>37</u>
Акумулирана амортизација		
на 1 јануари 2017	-	-
Амортизација за 2017	5	5
Состојба на		
31 декември 2017	<u>5</u>	<u>5</u>
Амортизација за 2018	7	7
Состојба на		
31 декември 2018	<u>12</u>	<u>12</u>
Нето сегашна вредност на:		
- 31 декември 2018	<u>25</u>	<u>25</u>
- 31 декември 2017	<u>32</u>	<u>32</u>

**10. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Аванси кон вработените	-	3
Состојба на 31 декември	<u>-</u>	<u>3</u>

**11. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Неисплатени обврски	585.429	932
Состојба на 31 декември	<u>585.429</u>	<u>932</u>

ЕМБС: 06920098

Целосно име: Фонд за иновации и технолошки развој Скопје

Вид на работа: 510

Тип на годишна сметка: Сметка на органи на управа други органи од нестопанство - 603, 637

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

**Биланс на приходи и трошоци**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	12.611.739,00			215.438.813,00
2	-- а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006)	5.154.420,00			4.753.245,00
3	-- Плати и надоместоци	3.762.724,00			3.469.863,00
4	-- Придонеси за социјално осигурување	1.391.696,00			1.283.382,00
12	-- в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019)	7.385.371,00			38.461.401,00
13	-- Патни и дневни расходи	935.326,00			5.048.831,00
14	-- Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	592.908,00			1.079.976,00
15	-- Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка	298.559,00			581.219,00
16	-- Поправка и тековно одржување	348.458,00			938.287,00
17	-- Договорни услуги	4.311.081,00			28.815.239,00
18	-- Други тековни расходи	899.039,00			1.997.849,00
33	-- е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)	71.948,00			172.224.167,00
37	-- Разни трансфери	71.948,00			172.224.167,00
44	-- II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054)	433.423,00			855.150,00
45	-- Купување на опрема и машини	31.500,00			855.150,00
47	-- Други градежни објекти	401.923,00			
59	-- А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055)	13.045.162,00			216.293.963,00
67	-- Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105	13.045.162,00			216.293.963,00
88	-- IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092)	13.045.162,00			216.293.963,00
89	-- Трансфери од други нивоа на власт	13.045.162,00			216.293.963,00
103	-- А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102)	13.045.162,00			216.293.963,00
105	-- В) ВКУПНО (103+104=067)	13.045.162,00			216.293.963,00
106	-- Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	10,00			8,00

**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
111	-- А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	33.375.674,00	36.500.578,00	2.801.110,00	33.699.468,00
112	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		36.670,00	12.284,00	24.386,00
114	-- III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)	33.375.674,00	36.463.908,00	2.788.826,00	33.675.082,00
115	-- Градежни објекти	31.642.446,00	32.600.289,00	1.283.846,00	31.316.443,00
117	-- Опрема	1.733.228,00	3.297.523,00	1.367.998,00	1.929.525,00
120	-- Други материјални средства		566.096,00	136.982,00	429.114,00
124	-- Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	935.397,00	585.429.139,00		585.429.139,00
140	-- IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	3.417,00	66,00		66,00



146	-- Други активни временски разгарничувања	931.980,00	585.429.073,00	585.429.073,00
159	-- ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	34.311.071,00	621.929.717,00	2.801.110,00
161	-- I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	33.375.674,00		33.699.468,00
162	-- Државен -јавен капитал	33.375.674,00		33.699.468,00
173	-- III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	935.397,00		585.429.139,00
175	-- б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	472.360,00		585.108.156,00
176	-- Обврски спрема добавувачи во земјата	472.360,00		585.108.156,00
197	-- ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	459.620,00		320.917,00
198	-- з) Пасивни временски разграничувања	3.417,00		66,00
200	-- ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	34.311.071,00		619.128.607,00

**Државна евиденција**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
613	-- Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права				36.670,00
615	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права				12.284,00
616	-- Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = на АОП 112 од БС)				24.386,00
644	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема [2])	224.932,00			478.472,00
646	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	41.643,00			152.821,00
647	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	183.289,00			325.651,00
648	-- Набавна вредност на компјутерска опрема [3])	654.907,00			1.253.407,00
650	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	380.589,00			571.256,00
651	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	274.318,00			682.151,00
652	-- Набавна вредност на други материјални средства				566.096,00
654	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства				136.982,00
655	-- Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)				429.114,00
660	-- Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	308.677,00			216.154,00
662	-- Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС)	26.844,00			18.120,00
663	-- Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	124.099,00			86.643,00
664	-- Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	131.523,00			138.754,00
665	-- Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)				10.783,00
666	-- Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	39.467,00			428.471,00
667	-- Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР)	32.291,00			47.870,00
670	-- Прехранбени производи и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР)	72.209,00			313.489,00
672	-- Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР)	65.966,00			75.340,00
673	-- Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР)	473.162,00			171.700,00
674	-- Осигурување на недвижности и права (<	25.805,00			14.047,00

	или = на АОП 017 од БПР)		
677	-- Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР)	96.930,00	208.861,00
685	-- Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР)	13.045.162,00	216.293.963,00
688	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	10,00	8,00

**Структура на приходи по дејности**

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2546	- 84.11 - Општи дејности на јавната управа				216.293.963,00

**Потпишано од:**

Liljana Dukovikj  
 liljana\_dukovic@yahoo.com  
 CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2  
 Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec  
 Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
 KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.